



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ENTI SHËTETËROR I REVIZIONIT  
STATE AUDIT OFFICE

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2022 ГОДИНА  
Образложенија кон финансиските извештаи

СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РСМ  
Програма 20-Државна ревизија

Скопје, февруари 2023 година

## ВОВЕД 637

### 1.1. Основање и статус

Државниот завод за ревизија е независна Врховна ревизорска институција во Република Северна Македонија, основана со Закон донесен во 1997 година, со цел да се обезбеди правилно и ефикасно трошење на јавните средства како и навремено и објективно да го информира Собранието на РСМ, Владата на РСМ, другите носители на јавни функции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии.

Организацијата, надлежностите и работењето се утврдени со Законот за државна ревизија (“Службен весник на РМ” број 66/10,145/10,158/11,12/14,43/14, 154/15,27/16,83/18 и „Службен весник на РСМ “ број 122/21).

### 1.2. Дејност

Државниот завод за ревизија спроведува државна ревизија на Буџетот на Република Северна Македонија, на буџетите на единиците на локалната самоуправа, на буџетите на Фондовите, корисниците и единките корисници на средства од буџетите, јавните претпријатија, Народната банка на РСМ, правните лица во кои државата е доминантен акционер, политичките партии финансирани со средства од Буџетот, агенциите и други институции основани со закон, другите институции финансирани од јавни средства и корисниците на средства од Европската унија и други меѓународни институции.

Државниот завод за ревизија со Годишната програма за работа која ја донесува главниот државен ревизор го утврдува бројот на субјектите кои ќе бидат опфатени со државната ревизија како и видот на ревизиите кои ќе бидат спроведени.

Преку јасните и ефективни препораки ДЗР обезбедува поддршка на државните и другите институции во унапредување на управување со јавните средства и придонесува за поголема отчетност на трошењето на јавните средства -средствата на даночните обврзници, а со тоа и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на Република Северна Македонија преку испорака на услуги со почитување на принципите на сигурност во давањето на услугите, континуитет и квалитет на услугата, транспарентност, достапност и универзална услуга, заштита на корисниците и граѓаните.

ДЗР како независен надворешен ревизор, ревизијата ја врши во согласност со ревизорските стандарди на Меѓународната организација на врховни ревизорски институции (INTOSAI) применувајќи високи професионални квалификации и континуирана обука на вработените кои се основни вредности во нашата работа.

Независноста на институцијата е утврдена со Законот за државна ревизија, во кој се регулирани надлежностите на ДЗР, утврден е широк мандат во вршењето на ревизии на регуларност и на ревизии на успешност, со неограничен пристап до сите потребни информации, документација и евиденции за спроведување на државната ревизија.

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТ НА РСМ**

**1.3. Организациона поставеност**

Со Правилникот за внатрешна организација на ДЗР број 01-803/1 од 28.08.2020 година и Правилникот за систематизација на работни места во Државен завод за ревизија ( со број 01-803/1 од 28.08.2020 година и број 01-803/2 од 28.10.2020 година е уредена внатрешната организациска поставеност и работните места во Државниот завод за ревизија.

**Раководење и управување**

Со Државниот завод за ревизија раководи главен државен ревизор.

Главен државен ревизор се избира со оглас. Главниот државен ревизор го претставува и застапува Државниот завод за ревизија.

Со Државниот завод за ревизија раководи и Заменик главен државен ревизор.

Заменик на главниот државен ревизор го заменува главниот државен ревизор во негово отсуство .

Раководни структури во Државниот завод за ревизија се: Помошник на главниот државен ревизор и генерален секретар.

**Средства за работа**

Средствата за работа, согласно законот, Државниот завод за ревизија ги остварува:

- од Буџетот на Република Северна Македонија - за ревизиите на Буџетот на Република Северна Македонија, на буџетите на единиците на локалната самоуправа, на буџетите на Фондовите, на корисниците и единките корисници на средства од буџетите; политичките партии финансирани со средства од буџетот; другите институции финансирани од јавни средства за ревизиите на правните лица во кои државата е доминантен акционер, на јавните претпријатија, на Народната банка на Република Северна Македонија, на агенции и други институции основани со закон.

Своето редовно работење во 2022 година, Државниот завод за ревизија го врши преку следните сметки:

Сметки	програма	Извори на средствата
020021504063710	20 државна ревизија	Редовна сметка средства од буџетот на РСМ
020021504063119	20 државна ревизија	Средства на приходи остварени од органи
020021504078550	20 државна ревизија	Донаторска сметка –SAUDI FISP Донација од ВРИ Саудиска Арабија

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТ НА РСМ**

---

Седиштето на Државниот завод за ревизија е во Скопје, на улица „Павел Шатев” број 2 Палата „Емануел Чучков”.

## **2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Сметководствените политики се утврдени со „Основни сметководствени политики што се применуваат во изготвувањето на финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија “ број 1701-844/2 од 31.12.2008 година како и 01-852/1 од 21.11.2011 година.

## **3. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА СМЕТКА 020021504063710**

### **3.1.1. Трансфери и донации**

Позицијата трансфери и донации обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија, за програма 20 - Државна ревизија, согласно одредбите од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија” бр.64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009,95/2010,180/2011,171/2012,192/2015,167/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.151/2021 ) на раздел 02002 - Државен завод за ревизија е димензионирана во 2022 година во вкупен износ од 139.875.000,00 денари, а реализацијата е во вкупен износ од 133.663.705,00 денари (во 2021 година - 111.147.301,00 денари).

### **3.2.1 Тековни расходи**

#### **3.2.1.1 Плати, наемнини и надоместоци**

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот, согласно одредбите од Законот за буџетите и тоа по следните основи:

- основни плати (функционери и други вработени)
- персонален данок на доход од плата,
- придонеси од плати за Фонд за здравствено и пензиско осигурување,
- придонеси од плати за професионално заболување и вработување и
- придонеси за Агенција за вработување .

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТ НА РСМ**

Опис	Буџет 2022	Реализирано 2022	Разлика Буџет/Реализација	Реализирано 2021
Основни плати, надоместоци и персонален данок на доход	72.245.000	71.285.658	959.342	66.471.855
Придонеси за социјално осигурување и вработување	28.235.000	27.688.754	546.246	25.833.971
Останати исплати- теренски додаток	2.200.000	1.747.400	452.600	1.487.900
<b>Вкупно:</b>	<b>102.680.000</b>	<b>100.721.812</b>	<b>1.958.188</b>	<b>93.793.726</b>

На 31.12.2022 година во Државниот завод за ревизија вработени се 118 лица .

### 3.2.1.2 Стоки и услуги

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, на сметката 637 за средствата кои се обезбедени од Буџетот, согласно одредбите од Законот за буџетите и тоа по следните основи:

- патни и дневни расходи, кои опфаќаат патни расходи во земјата и странство;
- комунални услуги, греење, комуникација и транспорт кои опфаќаат: расходи за електрична енергија, водовод и канализација, ѓубретарина, централно греење, течни горива, пошта, телефон и телефакс, како и расходи за горива и масла и регистрација на моторни возила;
- ситен инвентар, алат и други материјали за поправка, кои опфаќаат канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија, други административни материјали, материјали за АОП, ситен инвентар, алат и други материјали за поправка.
- поправки и тековно одржување, кои опфаќаат поправки и одржување на возила, одржување на згради, поправки и одржување на мебел, поправки и одржување на хардвер и софтвер и поправки и одржување на опрема;
- Договорни услуги, кои опфаќаат банкарска провизија, осигурување на вработени, осигурување на моторни возила, преведувачи, услуги за копирање, печатење и издавање и други договорни услуги;
- други тековни расходи кои опфаќаат членарини за меѓународни организации, членарини во домашни организации, расходи за репрезентација и други оперативни расходи.

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТ НА РСМ**

Опис	Буџет 2022	Реализирано 2022	Разлика Буџет/Реали зација	Реализирано 2021
Патни и дневни расходи	4.400.000	3.934.997	465.003	1.582.406
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.175.000	10.231.168	1.943.832	3.999.593
Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.285.000	1.282.988	2.012	1.141.447
Поправки и тековно одржува	2.700.000	2.441.787	258.213	3.016.487
Договорни услуги	3.700.000	3.637.639	62.361	2.418.036
Други тековни расходи	2.815.000	1.998.170	816.830	1.210.500
<b>Вкупно:</b>	<b>27.075.000</b>	<b>23.526.749</b>	<b>3.548.251</b>	<b>13.368.469</b>

### 3.2.1.3 Разни трансфери

На позицијата разни трансфери планирани средства за 2022 година се 1.580.000,00 денари а реализирани се средства во износ од 1.303.105,00 денари .

*во денари*

Опис	Буџет за 2022	Реализација за 2022	Разлика Буџет/Реализ ација	Реализација 2021
Трансфери при пензионирање и други трансфери	1.580.000	1.303.105	276.895	291.580
<b>Вкупно</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.303.105</b>	<b>276.895</b>	<b>291.580</b>

### 3.2.2 Капитални расходи

#### 3.2.2.1 Капитални расходи

На позицијата Капитални расходи планирани средства за 2022 година се 8.540.000,00 денари а реализирани се средства во износ од 8.112.039,00 денари.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТ НА РСМ

во денари

Опис	Буџет за 2022	Реализација за 2022	Разлика Буџет/Реализација	Реализација 2021
Купување на опрема и машини	2.000.000	1.934.220	65.780	2.162.705
Купување на канцелариски мебел	500.000	465.804	34.196	672.871
Вложување во нефинансиски средства	2.920.000	2.598.127	321.873	857.950
Набавка на возила	3.120.000	3.113.888	6.112	
<b>Вкупно</b>	<b>8.540.000</b>	<b>8.112.039</b>	<b>427.961</b>	<b>3.693.526</b>

#### 4. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

##### Актива

Вкупна актива за 2022 година согласно заклучниот лист изнесува 465.522.275,00 денари во која се вкalkулирани постојаните средства (материјални и нематеријални) и тековните средства (побарувања од вработените и купувачите во земјата, активните временски разграничувања и залихата на канцелариски материјали, ситен инвентар и резервни делови.

##### 4.1.1 Побарувања од вработените

Оваа позиција е проценета во висина од 441.798,00 денари (2021 година 292.633 денари) и се однесуваат на исплатени средства за Виза картици и останати побарувања.

##### 4.1.2 Активни временски разграничувања

Оваа позиција е проценета во висина од 14.219.873,00 денари (2021 година – 9.472.618,00 денари) и се состои од вкalkулираните обврски кон добавувачите во износ од 5.164.906,00 денари, платите и други надоместоци за вработените за месец декември 2022 година во износ 8.956.367,00 денари како и обврски кон лица вработени по договор на дело во износ од 98.600,00 денари.

##### 4.1.3 Залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар

4.1.3.Состојбата на позицијата на материјали, резервни делови и ситен инвентар на ден 31.12.2022 година е прикажана во следната табела:

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТ НА РСМ**

Опис	<i>во денари</i>	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Залиха на канцелариски материјали	1.692.516	1.607.577
Ситен инвентар на залиха	2.261	17.533
<b>Вкупно</b>	<b>1.694.777</b>	<b>1.625.110</b>

#### 4.2 Постојани средства

##### 4.2.1 Нематеријални средства

Вкупна вредност на нематеријалните средства за 2022 година изнесува 9.054.927,00 денари (во 2021 година изнесува 8.549.427,00 денари).

##### 4.2.2 Материјални средства

Вкупна вредност на материјалните средства за 2022 година изнесува 440.110.900,00 денари (во 2021 година изнесува 367.019.427,00 денари).

Оваа позиција е проценета во висина на капиталните вложувања за стекнување на:

- Целокупната опрема која во смисла на законските прописи претставува возила, компјутерска опрема, канцелариски мебел, опрема за ПТТ сообраќај и друго намалена за исправката на вредноста
- Книги во библиотека

Стапките на амортизација на материјалните средства се дадени во следната табела:

Опис	
Компјутери	20
Возила	15
Друга опрема и канцелариски мебел	12
Опрема за ПТТ сообраќај	14

#### Пасива

Позицијата на пасива изнесува 465.522.275,00 денари согласно заклучниот лист за 2022 година и во неа се вкалкулирани тековните обврски (краткорочни обврски спрема добавувачите, краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените и пасивните временски разграничувања) во вкупен износ од 10.798.410,00 денари и изворите на деловните средства во вкупен износ од 450.860.604,00 денари во која вредност влегуваат деловниот фонд, фондот на залиха на материјали, резервни делови и ситен инвентар како и ревалоризационата резерва и долгорочните обврски во вредност од 3.863.261,00



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТ НА РСМ**

денар кои се однесуваат за набавени 3 теренски возила по пат на финансиски лизинг.

#### 4.3 Тековни обврски

##### 4.3.1 Краткорочни обврски спрема добавувачи

Оваа позиција е проценета во висина од 1.301.645,00 денари (2021 година – 1.163.527,00 денари) а се состои од обврски кон добавувачите за извршени набавки на стоки и услуги во земјата.

##### 4.3.2 Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените

Оваа позиција е проценета во висина од 9.054.967,00 денари (2021 година – 8.309.091 денари) по основ на пресметани надоместоци за лица договорно ангажирани и за пресметана неисплатена бруто плата на вработените за месец 12/2022 година.

##### 4.3.3 Пасивни временски разграничувања

Оваа позиција за 2022 година е проценета во висина од 441.798,00 денари (292.634,00 денари -2021 година) за вкalkулираните побарувања од плаќања од купувачи во земјата како и од вработените за виза картици искажани во активата на Билансот на состојба за истиот износ.

#### 4.4 Долгорочни обврски-3.863.261

Вредноста на позицијата долгорочни обврски изнесува 3.863.261,00 денари која се однесува за набавка на 3 теренски возила по пат на финансиски лизинг.

#### 4.5 Извори на средства

##### 4.5.1 Извори на капитални средства

Вредноста на позицијата Извори на капитални средства на ден 31.12.2022 година е проценета во вкупен износ од 376.107.605,00 денари (2021 година 374.223.689,00 денари).

##### 4.5.2 Ревалоризациона резерва -74.752.999

Вредноста на позицијата ревалоризациона резерва изнесува 74.752.999,00 денари (за 2021 година 2.970.274,00 денари).

Промените на изворите на капитални средства се прикажани во посебен преглед за движењето на капиталните средства.

Изработил: Данче Ангеловска

Раководител на одделение за буџетска контрола и плаќања

*Данче Ангеловска*



Државен завод за ревизија

Средства од буџетот на РСМ

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2022 ГОДИНА  
сметка 637

Опис на позицијата	Образло жение	Буџет 2022	во денари	
			Реализирано 2022	Реализирано 2021
<b>Приходи</b>	3.1			
Трансфери и донации	3.1.1	139.875.000	133.663.705	111.147.301
<b>Вкупно приходи</b>		139.875.000	133.663.705	111.147.301
<b>Расходи</b>	3.2			
<b>Тековни расходи</b>	3.2.1			
Плати, наемнини и надоместоци	3.2.1.1	102.680.000	100.721.812	93.793.726
Стоки и услуги	3.2.1.2	27.075.000	23.526.749	13.368.469
Разни трансфери	3.2.1.3	1.580.000	1.303.105	291.580
<b>Вкупно тековни расходи</b>		131.335.000	125.551.666	107.453.775
<b>Капитални расходи</b>	3.2.2	8.540.000	8.112.039	3.693.526
Капитални расходи	3.2.2.1	8.540.000	8.112.039	3.693.526
<b>Вкупно капитални расходи</b>		8.540.000	8.112.039	3.693.526
<b>Вкупно расходи</b>		139.875.000	133.663.705	111.147.301
<b>Нето вишок на приходи - добивка по оданочување</b>				

Државен завод за ревизија

Средства од буџетот на РСМ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ 2022

637

Опис на позицијата	Образложение	во денари	
		2022	2021
<b>Актива</b>			
Тековни средства	4.1.		
Побарувања од вработените и купувачи во земјата	4.1.1.	441.798	292.633
Активни временски разграничувања	4.1.2.	14.219.873	9.472.618
Залихи	4.1.3.	1.694.777	1.625.110
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>16.356.448</b>	<b>11.390.361</b>
Постојани средства	4.2		
Нематеријални средства	4.2.1.	9.054.927	8.549.427
Материјални средства	4.2.2.	440.110.900	367.019.427
<b>Вкупно постојани средства</b>		<b>449.165.827</b>	<b>375.568.854</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>465.522.275</b>	<b>386.959.215</b>
<b>Вонбилансна актива</b>			
<b>Пасива</b>			
Тековни обврски	4.3		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.	1.301.645	1.163.527
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	4.3.2.	9.054.967	8.309.091
Пасивни временски разграничувања	4.3.3	441.798	292.634
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>10.798.410</b>	<b>9.765.252</b>
Долгорочни обврски	4.4.	3.863.261	
Извори на средства	4.5		
Извори на капитални средства	4.5.1	376.107.605	374.223.689
Ревалоризациона резерва	4.5.2	74.752.999	2.970.274
<b>Вкупно извори на деловни средства</b>		<b>450.860.604</b>	<b>377.193.963</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>465.522.275</b>	<b>386.959.215</b>
<b>Вонбилансна пасива</b>			

Државен завод за ревизија  
Сметка на основниот буџет 637

ПРЕГЛЕД  
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2022 ГОДИНА

во денари

О П И С	Државен јавен капитал	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар и хартии од вредност)	Вкупно
Состојба 01.01.2022 година	375.568.853	1.625.110	377.193.963
Зголемување по основ на:	102.409.447	1.218.606	103.628.053
Набавки	15.742.565	1.218.606	16.961.171
Зголемување на вредноста (капитализација)			-
По попис 2022			-
Ревалоризација на капитални средства	86.582.282		86.582.282
Книги во библиотека	84.600		84.600
Намалување по основ на:	28.812.473	1.148.939	29.961.412
Ревалоризација на отпишани капитални средства	14.749.838		14.749.838
Отпис на капитални средства	4.863.506		4.863.506
Амортизација	9.199.129		9.199.129
Издатници		1.148.939	1.148.939
Состојба 31.12.2022 година	449.165.827	1.694.777	450.860.604